

Во Македонија почнаа да се множат случаите на киднапирање, што претставува дел од меѓупартиските пресметки и покажување мускули што може да се направи кога се дејствува од позиција на власт. За тоа говори и најновиот случај со заменикот на извршниот директор на МРТ, Назиф Буши, кој се одвивал како на филмско платно, се разбира, доколку е веродостоен!

Зошто надлежните судски органи и Обвинителството молчат по изнесените информации од страна на осудениот Ибраим Сулејмани, кој учествувал во киднапирањето на 4 Македонци од тетовската населба Дреновец во 2001 година и добил затворска казна од 15 години?

Ќе се вратат ли некогаш четирите случаи за злосторствата во 2001 година, кои се наоѓаат во Хашкиот трибунал или ќе се чекаат новите редовни или вонредни парламентарни избори или можеби пресудите на Љубе Бошкоски и на Јохан Тарчуловски?



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Кривичното дело геноцид или злосторство против човештвото во кое се наброени сите случаи на злосторства против цивилното население и против правилата на водење воени дејствија, веќе одамна претставува најстрашно дело кое најстрого се санкционира во цел свет, поаѓајќи од



ЌЕ СЕ НАЈДЕ ЛИ АЛИ АХМЕТИ ВО СУДСКИТЕ КЛУПИ?

ЗЛОСТОРСТВО И

познатиот Нирнбершки процес, во кој беа осудени нацистичките главешини на Хитлеровската солдатека по завршувањето на Втората светска војна.

Покрај формирањето на специјалниот Хашки трибунал за злосторствата сторени во војната во поранешната југословенска федерација, постои и Меѓународен кривичен суд, почна со дејност пред неколку години, додека за секоја држава постои обврска за задолжително организирање судски процеси против сторителите на вакви дела против човештвото.

Меѓутоа, македонската судска власт и Обвинителството, кои и натаму претставуваат црни точки во спроведувањето на реформските процеси кои произлегуваат од намерите за влегување во евроатлантските интеграциони процеси, кон ваквите дела продолжуваат да се однесуваат како вистински партизирани тела.

КОЈ СЕДИ ВО СОБАНИСКИТЕ КЛУПИ?

По неодамна објавената вест дека од македонската јавност долго време се криела информацијата дека уште во 2002 година поранешниот припадник на ОНА, Ибраим Сулејмани, бил осуден на казна затвор во траење од 15 години поради учество во киднапирањето на четворица жители од тетовската населба Дреновец во 2001 година, и тоа: Васко и Илко Трајчевски, Гоко Синадинов-

ски и Боби Јакимовски, на кои потоа им се губи трагата и се сметаат за мртви, се поставија прашања кои крајно негативно зборуваат за нашето судство и за државата. Имено, станува збор за добие-ните сознанија од осуденикот за време на истражната постапка и пред Судот за начинот на киднапирањето и убиствата на овие Македонци, во што учествувале и други лица. Во оваа смисла, Сулејмани изјавил дека киднапирањето го наредил Даут Реџеџи, алијас командант Лека, кој во моментот е пратеник на партијата ДПА во Собранието на Македонија, кој долго време одбиваше да се појави на седниците на законодавниот дом, а дури сега разбираме и зошто.

Имено, за време на судењето Сулејмани тврдел дека во текот на воените настани по наредба на командант Лека требало да се киднапираат четворица Македонци како одмазда поради поголемиот број загинати припадници на ОНА. Тој бил сведок на самото место кога припадници на воената полиција на ОНА влегле во куќата на Илко Трајчевски во Дреновец, од која биле одведени и останатите три цивили. Потоа киднапираните биле одведени во кампот за бегалци "Левчина", каде наводно биле убиени.

Интересно е дека Даут Реџеџи уште во 2001 година за весникот на албански јазик "Факти" за случајот со киднапираните Македонци изјавил: "Ова е глупост на македонските медиуми, бидејќи во тоа нема никаква вистина. Лицата кои беа задржани во притвор од ОНА сега се ослободени. Не можеме да водиме сметка за загубите на нивните парамилитарни сили во текот на војната. И Ал-

ЊЕТО СТАНУВА ВООБИЧАЕНА РАБОТА

банците дадоа многу жртви во оваа војна".

Треба да се каже дека според оваа изјава, Даут Лека уште тогаш бил свесен за тежината на стореното кривично дело, кое се обидел да го оправда бидејќи се работело за "... загубите на нивните (македонските) парамилитарни сили", иако се работи за обични граѓани!

Иако постојат и укажувања кои зборуваат за наводно измислен случај на давање лажни информации под принуда од страна на Сулејмани, интересно е дека барем засега не е познато дека некој поднел предлог за обнова на процесот во кој осудениот добил казна затвор од 15 години, а од друга страна адвокатот на осудениот Шпенд Деваја во свој допис до Хашкиот трибунал, со кој барал овој Суд да го преземе случајот на Сулеј-

на нивното подведување под Законот за амнестија, за кој е познато дека не се однесува за сторените дела на геноцид, кои ниту застаруваат ниту, пак, можат да бидат амнестирани! Од друга страна, пак, на сите им е јасно дека пратениците не го уживаат имунитетот доколку сториле кривично дело за кое е предвидена казна затвор од најмалку 5 години!



ГО ТОВАРАТ СЕРИОЗНИ ОБВИНУВАЊА-КОМАНДАНТ ЛЕКА

КАЗНА

мани, ја цитирал изјавата на неговиот клиент дека Лека го наредил киднапирањето и му сугерирал на Трибуналот овој случај да го поврзе со истрагата за случајот за обвинувањата за сторените злосторства од страна на "Раководството на ОНА".

Обвинителството во Хаг потврдило дека знаат за случајот на Сулејмани и неговите изјави, но дека според нивните критериуми случајот со киднапирањето Македонци не бил со "доволно висок профил"?

Така се однесува и нашето Обвинителство, кое не ги презема потребните истражни дејствија за проширување на истрагата и врз другите лица кои Сулејмани ги спомнал како ученици во стореното кривично дело, иако истрагата за киднапирањето цивили во 2001 година била сè уште отворена, а во земјата се очекува враќањето на четирите случаи од Хашкиот трибунал, во кои станува збор и за раководството на ОНА на чело со Али Ахмети, кој како и Даут Реџеџи, е пратеник во Собранието од редовите на ДУИ. И двајцата се надеваат

СУДИТЕ И ОБВИНЕЛИТЕ КАКО НОЕВИ!

Во очекување на привршувањето на многу бавниот процес на оспособување на судници и обука на судии кои ќе можат да ги судат ваквите дела од надлежноста на Хашкиот трибунал, за кои разбравме дека "не биле од висок профил", нашите судии и обвинители се однесуваат како ноеви, кои ја ставаат главата во правта за да не се соочат со реалноста. Во меѓувреме, кривичните

дела киднапирање стануваат дел од меѓупартиските препукувања и покажување мускули, што особено е присутно на релацијата ДПА-ДУИ, кое се покажува и во најновиот актуелен случај со наводното киднапирање на заменик-директорот на МРТ, Назиф Буши, кој е од редовите на ДУИ, заедно со уште двајца новинари од албанската редакција на МРТ - Лириџ Хусеџи и Кадри Идриџи, кои тврдат дека четири часа биле држени во барака во Кондово и дека во нивниот случај биле вмешани и припадници на македонската полиција, што во моментот интензивно се истражува.

Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска ја објаснува и можноста за фингирање на овој случај и тоа се поврзува со неодамнешниот случај за наводното киднапирање на студент - Албанец, кој бил член на Избирачката комисија на последните студентски избори за нов претседател, кој бил исцениран. Меѓутоа, јавноста нема никакви информации дали против инволвираните во таквиот лажен случај се поднесени пријави за сторено кривично дело вознемирување на јавноста, за лажно сведочење или други дела кои произлегуваат од таква ујдурма. А се надеваме дека тоа ќе биде направено и во актуелниот случај со Назиф Буши и двајцата новинари од МРТ, се разбира, доколку се докаже дека се работи за фингиран случај.

Или можеби се работи за уште една смислена акција за дестабилизација на македонската држава, која со судни маки се обидува да го фати приклучокот кон НАТО и Европската унија, за што ќе покажат наредните настани. Или можеби ќе чекаме нови жестоки предизборни кампањи кога партиите од власта и од опозицијата со сите сили ќе се обидуваат вината да ја префрлат кај противничкиот табор! Исто така, веројатна е и намерата да се почекаат пресудите во Хашкиот трибунал против Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, кога во постапувањето со предметите од четирите случаи, кои ќе се вратат од Хашкиот суд, ќе се настојува да се избалансираат злосторството и казната! А дотогаш уште многу ќе зборуваме за потребата за вистинско функционирање на правната држава и на правдата!

ИСПРАТИ СМС

КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК

услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ

*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА

075 14 14 42

20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: SON пони

Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот